



ТТК БАНКА АД Скопје
ул. Народен Фронт 19а
1000 Скопје, Македонија
тел: 02/32 47 000 факс: 02/32 36 444

www.ttk.com.mk
e-mail: ttk@ttk.com.mk
ЕМБС: 6121110 ЕДБ: 4030006597638
тр. с-ка: 290-1000000000-46

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО

Референт на благајна во експозитура Кочани

(1 извршител со договор на определено време, со можност за продолжување)

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

- Работно искуство во банка или финансиска институција најмалку 2 години;
- Минимум средно стручно образование;
- Познавање на англиски јазик и компјутери;
- Комуникациски и аналитични вештини;
- Иницијативност;
- Самостојност;
- Индивидуална и тимска работа;
- Идентификација и решавање на проблеми;
- Интензивна концентрација;
- Лојалност;
- Висок личен интегритет и одговорен пристап кон работата.

Краток опис на работно место:

- Благајничко работење и работење во платниот промет во согласност со упатствата и законската регулатива;
- Безготовински платен промет во земјата и во странство;
- Готовински уплати и исплати;
- Брз трансфер на пари;
- Менувачки работи;
- Трезорско работење;
- Отворање, сервисирање и затворање трансакциски сметки;
- Продажба и сервисирање депозитни производи на Банката;
- Продажба и сервисирање дебитни и кредитни картички;
- Трајни налози;
- Продажба на сервисот Електронско банкарство.

Работно време:

40-часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Експозитурата (од понеделник до петок од 8.00 до 16.00 часот и во сабота од 9.00 до 13.00 часот).

Загарантирана почетна нето-плата:

22.000 денари

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо најдоцна до **20.8.2017** година, со назнака: „Апликација за благајник во експозитура Кочани“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен фронт“ бр.19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: karijera@ttk.com.mk.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.